

НАШИНЕЦ ОД АВСТРАЛИЈА

Глас на јавноста
ПИСМА

СО ХУМАНИТАРНА ПОМОШ ЗА СТАРЕЧКИТЕ ДОМОВИ

Еден од најголемите македонски хуманитарци во Австралија, 66-годишниот Јанко Георгиевски, ја почна обиколката низ седумте старечки домови во Македонија за да провери дали 600 ортопедски помагала, кои како хуманитарна помош ги испрати летово завршиле во вистински раце.

Донацијата вредна 300.000

австралиски долари беше обезбедена преку хуманитарната организација "АХАМ", која пред пет години ја основал Георгиевски во Мелбурн, Австралија.

"Целта беше да им го олесниме животот на штитениците во старечките домови во Битола, Скопје, Куманово, Демир Капија и во Струмица. Ке ги посетиме и домовите за

хендикепирани и за деца без родители, зашто нашата следна помош, која ќе биде собрана до март идната година ќе ја намениме за нив", рече Георгиевски.

Во изминатите пет години македонските иселеници од Австралија преку "АХАМ" во својата родна земја доставиле хуманитарна помош во износ од повеќе од 500.000 ав-

стралиски долари.

Неколку пати тие подмирувале трошоци за скапи лекувања во европските клиници за деца заболени од тешки болести, а на некои им овозможиле да се лекуваат во специјализирани болници во Австралија.

Ж.З.

НЕ Е УБАВО ДА СЕ ШИРАТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Каде и да сме по светот, ние Македонците, кои нè има со стотици илјади, треба да го помагаме својот македонски народ, особено во време кога татковината преживува многу тешки транзициони години, кога нашите браќа никогаш не биле во поголема сиромаштија, а покрај тоа, и постојано слушаме дека од земјата се бараат и само се бараат исполнувања на нови обврски и реформи, кои не се ниту мали ниту лесни.

Преку хуманитарната организација "Australian macedonian relief fund" од Мелбурн, чиј претседател сум, последниве десеттина години, се разбира, со голема поддршка и помош на македонскиот народ од Мелбурн и од цела Австралија, испративме многу тони храна и облека во Домот за деца без родители "11 Октомври" во Скопје, Ста-

речкиот дом во Битола, за нашите Македонци во Мала Преспа.

Освен тоа, континуирано испраќаме храна во народните кујни при Македонската православна црква. "Australian Macedonian Community Relief Fund Inc" неколку пати донираше и медицинска опрема за Клиничката болница и за Брзата помош во Битола и во други градови од Македонија.

Тоа се факти кои се документирани и никој не може да ги побие, а сведок и благодарност за тоа се повеќето

добиеени признанија, пофалници, благодарници итн. Но, деновиве во македонски весник прочитавме како некои нашинци од овде, од Мелбурн, се фалат дека толку многу помош испратиле, што тоа е чудо едно.

Па, на секој кој ги знае и луѓето и состојбите му е јасно дека тоа се нереално прикажани бројки и факти. Не е убаво да се шират дезинформации, кога е очигледно дека помошта е неколку пати помала, дека станува збор за толку стотици илјади долари итн.

Кога луѓето кажуваат нека имаат усул и нека не претеруваат, бидејќи сè се знае, сè се памти.

Затоа, господо со мерка!

Сотир Митрев,
Мелбурн

Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



ЗА БОШКОСКИ И ТАРЧУЛОВСКИ

Понесени од патот кон вистината и правдата, ова писмо го испраќаме до Вас со голема надеж и силна верба дека ќе ја прочитате нашата болка и надеж, да ни ја подадете вашата милостива спасоносна рака. Вашиот глас е глас на Бога. Писмово зрачи со огромна љубов и желба на македонскиот народ. И ве моли да им се помогне од човекољубие на праведните македонски синови - бранители на Македонија: Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски. Тие по законот и Уставот ја бранеа Република Македонија, не направиле злосторство и не заслужуваат да бидат во Хаг, да бидат подеднакво третирали како оние кои зад себе оставиле траги од ужаси извршени над човештвото. Тие имаат право од слобода да се бранат и да бидат ослободени од клеветите и од лагите. И лажните, монтирани сценарија кои ги доведоа до Хаг. Ние, поучени од историјата и од далечните пријателски врски на Македонија со Ватикан, ви пишуваме Вас. Не го забораваме минатото кое нè прави блиски. Папата Адријан во 863 година ги ослободи од клеветите и од прогонителите, свештениците и просветителите од Македонија: Св. Кирил, Св. Методија, Св. Климент, Св. Наум итн. И со љубов го благослови и го осветли нивното дело за христијанството и просветата. Во десеттиот век, во градот Преспа, папата Григор му помогна со царска круна да се круниса македонскиот цар Самуил. А црквата во Македонија да достигне ранг на Патријаршија, а потоа од Преспа да биде пренесена во Охрид. Низ вековите, во низа историски виори, папите духовно и морално го заштитувале македонскиот народ. И затоа нашата надеж нè поведе кон Ватикан. Историските одблесоци во борбата на правдата нè мотивираа во одбраната да се вклучи и папата на Римокатоличката црква Бенедикт Шеснаесетти. По-

читувајќи ја неговата возвишеност на светиот престол, но и христијанската љубов кон онеправдените и желбата да им се подаде рака на невино затворените македонски синови во Хаг, односно да се ослободат Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски. Затоа ние обичните луѓе Ве молиме како Божји претставници на земјата да ја победите неправдата. Ве замолуваме, помог-

нете им на македонските синови! Ве молиме да ѝ помогнете и на Македонската црква да се надрасне од нападите на соседите. Македонскиот библиски народ заслужува помош и поддршка од сите владетели кои ја почитуваат Македонија. Македонија заслужува да биде почитувана, да бидат ослободени и благословени нејзините бранители - спасители и Љубе

Бошкоски и Јохан Тарчуловски. Ова писмо го пишуваме со голема љубов, верба и надеж. Веруваме, Вие со Ваша милост ќе помогнете во ослободувањето од Хаг на македонските синови и ќе ѝ помогнете на Македонската православна црква да се ослободи од нападите на соседите.

**Ванѓелко Лозаноски,
Демир Хисар**

